

БРОЈ НА ПАРЦЕЛА	ПОВРШИНА НА ПАРЦЕЛА	ПОВРШИНА ЗА ГРАДБА	ВК. ПОВРШИНА ЗА ГРАДБА	ПРОЦЕНТ НА ИЗГРАДЕНОСТ	КОЕФ. НА ИСКОРИСТЕНОСТ	ВИСИНА НА ВЕНЕЦ	ВИСИНА НА ГРАДБА	КЛАСА НА НАМЕНА	БР НА ПАРКИНГ МЕСТА	БР НА ЖИТЕЛИ	
1.1	283.2m ²	88.9m ²	177.8m ²	31.4%	0.63	6.12 m	П+1	A1	2	5	БЛОК 1
1.2	206.3m ²	88.9m ²	177.8m ²	43.1%	0.86	6.12 m	П+1	A1	2	5	
1.3	206.3m ²	88.9m ²	177.8m ²	43.1%	0.86	6.12 m	П+1	A1	2	5	
1.4	206.3m ²	88.9m ²	177.8m ²	43.1%	0.86	6.12 m	П+1	A1	2	5	
1.5	206.3m ²	88.9m ²	177.8m ²	43.1%	0.86	6.12 m	П+1	A1	2	5	
1.6	206.3m ²	88.9m ²	177.8m ²	43.1%	0.86	6.12 m	П+1	A1	2	5	
1.7	285.8m ²	88.9m ²	177.8m ²	31.1%	0.62	6.12 m	П+1	A1	2	5	
2.1	348m ²	112.1m ²	224.2m ²	32.2%	0.64	6.12 m	П+1	A1	2	8	БЛОК 2
2.2	343.8m ²	112.1m ²	225.4m ²	32.6 %	0.65	6.12 m	П+1	A1	2	8	
3.1	484.4m ²	151m ²	151m ²	31.2%	0.31	3.06 m	П	A1	1	5	БЛОК 3
3.2	484.4m ²	151m ²	151m ²	31.2%	0.31	3.06 m	П	A1	1	5	
3.3	486m ²	157.5m ²	157.5m ²	32.4%	0.32	3.06 m	П	A1	2	5	
3.4	325.8m ²	100m ²	200m ²	30.7%	0.61	6.12 m	П+1	A1	2	6	
3.5	318.7m ²	100m ²	200m ²	31.4%	0.63	6.12 m	П+1	A1	2	6	
3.6	314.8m ²	100m ²	200m ²	31.8%	0.62	6.12 m	П+1	A1	2	6	
3.7	314.8m ²	100m ²	200m ²	31.8%	0.62	6.12 m	П+1	A1	2	6	
4.1	367.4m ²	114.6m ²	229.2m ²	31.1%	0.62	6.12 m	П+1	A1	2	8	БЛОК 4
4.2	455m ²	142.6m ²	285.2m ²	31.3%	0.62	6.12 m	П+1	A1	3	9	
4.3	339.5m ²	121.9m ²	243.8m ²	35.9%	0.71	6.12 m	П+1	A1	3	8	
4.4	336.7m ²	121.9m ²	243.8m ²	36.2%	0.72	6.12 m	П+1	A1	3	8	
6519.8m ²		2207m ²	3955.7m ²							123	ВКУПНО

Користени параметри:

- 1 жител на секои 30m² од вкупната изградена површина
- 1 паркинг место на секои 80m² од вкупната изградена површина

Бруто густина на домување: 123 жит/ха

Нето густина на домување: 188.65 жит/ха

Процент на изграденост на блокот: 34% (2207m²/6519.8m²)

Коефициент на искористеност на блокот: 0.61 (3955.7m²/6519.8m²)

УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ

	Број на парцела	Површина на парцела (m ²)	Површина за градба (m ³)	Вкупна површина за градба (m ²)	Процент на изграденост (%)	Коефициент на искористеност (к)	Висина на венец (Н max)	Висина на градба (П+...)	Класа на намена	Број на паркинг места	Број на жители
Б1	1.1	373.7m ²	120m ²	360m ²	32.1%	0.96	10.20m	П+2	A1	5	11
	1.2	373.7m ²	120m ²	360m ²	32.1%	0.96	10.20m	П+2	A1	5	11
	1.3	251.5m ²	85m ²	170m ²	33.8%	0.68	7.20m	П+1	A1	2	5
	1.4	251.5m ²	85m ²	170m ²	33.8%	0.68	7.20m	П+1	A1	2	5
	1.5	373.7m ²	120m ²	360m ²	32.1%	0.96	10.20m	П+2	A1	5	11
	1.6	373.7m ²	120m ²	360m ²	32.1%	0.96	10.20m	П+2	A1	5	11
Б2	2.1	339.9m ²	110m ²	220m ²	32.3%	0.64	7.20m	П+1	A1	3	7
	2.2	283.5m ²	92.8m ²	185.6m ²	32.7%	0.65	7.20m	П+1	A1	2	6
	2.3	236.3m ²	99.5m ²	199m ²	42%	0.84	7.20m	П+1	A1	2	6
	2.4	236.3m ²	99.5m ²	199m ²	42%	0.84	7.20m	П+1	A1	2	6
	2.5	283.5m ²	92.8m ²	185.6m ²	32.7%	0.65	7.20m	П+1	A1	2	6
	2.6	275.7m ²	107.5m ²	215m ²	39%	0.78	7.20m	П+1	A1	3	7
	2.7	283.5m ²	107.5m ²	215m ²	38%	0.76	7.20m	П+1	A1	3	7
	2.8	283.5m ²	107.5m ²	215m ²	38%	0.76	7.20m	П+1	A1	3	7
	2.9	275.7m ²	107.5m ²	215m ²	39%	0.78	7.20m	П+1	A1	3	7
	2.10	283.5m ²	92.8m ²	185.6m ²	32.7%	0.65	7.20m	П+1	A1	2	6
	2.11	236.3m ²	99.5m ²	199m ²	42%	0.84	7.20m	П+1	A1	2	6
	2.12	236.3m ²	99.5m ²	199m ²	42%	0.84	7.20m	П+1	A1	2	6
	2.13	283.5m ²	92.8m ²	185.6m ²	32.7%	0.65	7.20m	П+1	A1	2	6
	2.14	339.9m ²	110m ²	220m ²	32.3%	0.64	7.20m	П+1	A1	3	7
	2.15	273.3m ²	85m ²	170m ²	31.1%	0.62	7.20m	П+1	A1	2	5
	2.16	273.3m ²	85m ²	170m ²	31.1%	0.62	7.20m	П+1	A1	2	5